



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 16 август 1965  
Скопје  
Број 30  
Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

320.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за основање Стопанска банка на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 5/62), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКАТА БАНКА НА СРМ

I. Се разрешуваат досегашниот претседател, потпретседател и членовите на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ.

II. Во Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ се именуваат:

а) за претседател:

Д-р КСЕНТЕ БОГОЕВ, редовен професор на Економскиот факултет

б) за потпретседател:

НИКОЛА ГОРИЧАН, пратеник на Собранието на СРМ

в) за членови:

1) АНГЕЛЕ БОЖИНОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

2) МИШКО БОЖИНОВСКИ, претседател на Здружението на комуналните банки на СРМ;

3) РИСТО БУЖАРОВСКИ, пратеник на Собранието на СРМ;

4) ДИМИТАР ЕФТИМОВСКИ, технички директор на Органската хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ во Скопје;

5) МЕТОДИ ЗВРЦИНОВ, секретар на Општинскиот комитет на СКМ во Титов Велес;

6) БЛАШКО ЈАНЕВСКИ, пратеник на Сојузната скупштина;

7) инж. ЉУПЧО КОРУНОВСКИ; директор на погон на фабриката „Раде Кончар“ во Скопје;

8) НИКОЛА НИЧА, заменик на републичкиот секретар за индустрија и трговија;

9) МЛАДЕН ПАВЛОВ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;

10) инж. НИКОЛА ПЕТРОВ, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

11) ҚИРО СЕРАФИМОВ, секретар на Општинскиот комитет во Кочани;

12) ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, помошник на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање и

13) ЉУПЧО ТИКВЕШАНСКИ, директор на Работната заедница за производство на текстил „Македонка“ во Штип.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1540/1

9 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

321.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за образување на второстепени комисији за утврдување на пензискиот стаж („Службен весник на СРМ“ бр. 12/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ

I. Се именуваат за членови на Републичката второстепена комисија за утврдување на пензискиот стаж:

за претседател:

ВЕРГУЛА КАРДУЛА, советник во Републичкиот секретаријат за труд;

за заменик претседател:

БОРО ПЕТРОВСКИ, советник во Републичкиот секретаријат за труд;

1) за член:

ЗЛАТА ГУЛИЈА, советник во Републичкиот секретаријат за труд;

за заменик член:

КОЧО СИМЈАНОВСКИ, советник во Републичкиот секретаријат за труд;

2) за член:

БЛАГОЈА НАУМОВСКИ, виши референт во Републичкиот секретаријат за труд;

за заменик член:

РИСТО ДИМИТРОВСКИ, референт во Републичкиот секретаријат за труд;

3) за член:

ВЕРА ОРОВЧАНЕЦ, советник во Републичкиот завод за социјално осигурување;

за заменик член:

БЛАГОЈА ПРЧЕВСКИ, референт во Републичкиот завод за социјално осигурување;

4) за член:

ТОШО СМИЛЕВСКИ, службеник во Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

за заменик член:

СТЕФЧЕ ИЛИЕВСКИ, службеник во Републичкиот совет на ССЈ за Македонија.

Третиот член и неговиот заменик се именувани на предлог од Републичкиот завод за социјално осигурување, а четвртиот член и неговиот заменик на предлог од Републичкиот совет на ССЈ за Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1541/1

9 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Никола Минчев, с. р.**

322.

Врз основа на член 40 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. За потсекретар во Извршниот совет се именува ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, досегашен помошник секретар во Извршниот совет.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1646/1

23 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Никола Минчев, с. р.**

323.

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

I. За помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија се именува инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1647/1

23 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Никола Минчев, с. р.**

324.

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за архивската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВАЦА ЧЛЕНОВИ НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

I. Во Архивскиот совет на Македонија се именуваат:

а) за претседател:

— д-р ДАНЧО ЗОГРАФСКИ, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје.

б) за членови:

1) РАТКА БАКАЛИНОВСКА, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за информации и

2) д-р МИЛЕ ХАЦИ ВАСИЛЕВ, доцент на Правниот факултет во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 17-1648/1

23 јули 1965 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Никола Минчев, с. р.**

325.

Врз основа на член 12 став 5 од Законот за угостителската дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

### УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА РЕГИСТАРОТ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИ УГОСТИТЕЛИ

1. Регистарот на угостителските дуќани на самостојните угостители се устројува и се води според одредбите на ова упатство.

2. Органот надлежен за водење на регистарот води: регистар на угостителските дуќани на самостојните угостители, а во општините со поголем број на уписи во регистарот, кон регистарот се води именик и збирка на исправи.

3. Регистарот се води според образецот кој е составен дел на ова упатство.

4. Регистарот се води во форма на тврда укориена книга чии страници се означени со редни броеви и прошиени и потпечатени.

5. На еден регистарски лист можат да се упишуваат податоци само за еден угостителски дуќан.

6. Во регистарот се внесуваат податоците предвидени во образецот, како и промените што ќе настанат по упишувањето.

Промените надлежниот орган ги регистрира со денот кога е примена пријавата за промена.

Податоците за престанок на угостителскиот дуќан се пополнуваат со денот на настанување на законскиот основ за престанок.



326.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 119 став 3 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 25 јули 1965 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1965 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ ЗА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

I

Во Одлуката за висината на средствата што во 1965 година задолжително ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондот за инвалидското и пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 26/65), во точка I процентот од „3,30%“ се заменува со процентот „1,39%“.

II

Во точка II процентот од „15,14%“ се заменува со процентот од „12,54%“.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2157/1  
25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.**

327.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 184 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 25 јули 1965 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА 1965 ГОДИНА**

I

Во одлуката за висината на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1965 година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65), во точка I износот од „1.950.— динари“ се заменува со износот од „2.450.— динари.“

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2158/1  
25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.**

328.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 117 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 25 јули 1965 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1965 ГОДИНА СЕ ПРИЗНАВА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ**

I

Во Одлуката за делот на придонесите на фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1965 година се признава на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65), во точка I процентот од „1,06%“ се заменува со процентот од „1,12%“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2156/1  
25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

**Михајло Апостолски, с. р.**

329.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 став 3 и член 174 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 јули 1965 година донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1965 ГОДИНА**

#### I

Во Одлуката за стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за додаток на деца за 1965 година, во точка I стопата од „7,70%“ се заменува со стопа „6,70“.

#### II

Во точка II стопата „5,80%“ се заменува со стопа „5,60%“.

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2160/1

25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

330.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 136 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 25 јули 1965 година донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1965 ГОДИНА**

#### I

Во одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија и инвалиднина за 1965 година („Службен весник на СРМ“ бр. 18/65), во точка I износот од „2.600.— динари“ се заменува со износот од „3.000.— динари“.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2159/1

25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

331.

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), а согласно член 107 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65), Собранието на Републичката заедница за социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 25 јули 1965 година донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

#### I

Во Одлуката за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот за времето додека се врши професионална рехабилитација по прописите за инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 23/65), по точка II се додава нова точка која гласи:

„IIa

Паушалниот надоместок на инвалидите на трудот утврден во точка II на оваа одлука од 1 август 1965 година се зголемува за 22,0%“.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-2161/1

25 јули 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

332.

Врз основа на член 35 ст. 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 24/65) и член 1 од Законот за зголемување на пензиите другите примања од социјалното осигурување и до-

датокот на деца („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 35/65), а согласно член 10 од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64) и член 5 од Основниот закон за инвалидско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје на својата седница одржана на ден 4 август 1965 година ја донесе следнава

## О Д Л У К А

### ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВИТЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ

#### I

За усогласување на пензиите со зголемените трошоци на животот во врска со спроведувањето на стопанската реформа, на уживателите на инвалидски, старосни и семејни пензии им се зголемуваат пензиите во определен процент од износот на пензиското примање и тоа:

Група	Износ на пензијата со заштитен додаток во динари		Зголемување на пензијата % во дин.	
	до	над	—	—
I	до	10.000	—	3.000
II	од 10.001	16.000	—	4.000
III	од 16.001	20.000	25%	
IV	од 20.001	30.000	23%	
V	од 30.001	50.000	20%	
VI	од 50.001	70.000	17%	
VII	од 70.001	100.000	15%	
VIII	над	100.000	—	15.000

Кога износот на зголемувањето на пензијата на уживателот на пензија од определена група со примена на соодветниот процент од горната скала ќе изнесе помалку од најголемиот износ на зголемувањето на пензијата на непосредно пониската група, се зема наместо, тој највисокиот износ на зголемувањето на пензијата на непосредно пониската група.

#### II

Како основ за распределување на уживателите на пензии во групи се зема вкупниот износ на пензиското примање на кое уживателот имал право на 1 август 1965 година.

На уживателите на пензиите, на кои покрај пензијата им се исплатува и заштитен додаток, зголемувањето на пензијата им се пресметува од вкупниот износ на пензијата и заштитниот додаток.

#### III

Зголемување на пензијата по оваа одлука им следува на сите уживатели на пензија на ден 1 август 1965 година.

#### IV

Исплатата на зголемувањето на пензиите по оваа одлука ќе ја вршат комуналните заводи за социјално осигурување — надлежни за исплата на пензиите по службена должност и без донесување на посебни решенија, и тоа месечно однапред заедно со исплатата на пензијата.

Доколку уживателот на пензија побара решение за зголемувањето на пензијата, заводот е должен да му го издаде.

#### V

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 август 1965 година.

Број 07-2216/1

4 август 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР  
МАКЕДОНИЈА

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-1500/2 од 18 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ајдини Ејуп, роден на ден 3 јануари 1944 година во село Шипковица, општина Тетово, од татко Реџеп и мајка Катиле, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Камбери**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред судот се води спор по правната работа на тужителот Темелковски Танасов Петре од населба „Бутел II“, ул. „890“ бр. 309, против тужената Евангелија Сотир Темелкова од Грција — Егејска Македонија, а сега со непознато место на живеење, за развод на бракот.

Се повикува тужената Евангелија Сотир Темелкова во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја достави точната адреса или да се јави лично на судот. Во противен случај ќе ѝ биде определен старател од надлежното општинско собрание, во смисла на чл. 46 од ЗС, кој во бракоразводната парница ќе ги штити нејзините интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 335/65. (216)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека се води оставинска постапка по оставината на пок. Младеновиќ Петруша Стојман, земјоделец, бивш од с. Старо Нагоричане, починат на 3. XI. 1961 година во с. Старо Нагоричане.

Се повикува синот на пок. Стојман Младеновиќ Душан, роден во с. Ст. Нагоричане, а сега со непознато место пребивалиште во Австралија, да се јави во Општинскиот суд во гр. Куманово, за давање наследничка изјава во рок од една година од денот

на објавувањето на овој оглас, или пак да одреди полномошник кој ќе го застапува во оставинската постапка.

Во колку не постапи повиканиот на овој начин во дадениот му рок, конкретната оставина ќе се расправи врз основа на наследна изјава дадена од поставениот старател-неговиот брат Петрушевиќ Мико од с. Старо Нагоричане, и врз основа на податоците со кои судот располага.

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 275/65. (213)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување загубеното свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во с. Живово, Мариовско, през учебната 1946/47 година на име Трајкоска Димитриева Трајанка од с. Живово.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3-три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 515/65. (212)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување за загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во с. Вранче, Прилепско, през учебната 1934/35 година на име Шамакоски Новев Стојан од Прилеп, ул. „Маркова“ бр. 103.

Се поканува секои лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3-три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 461/65. (211)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

При овој суд е подигната постапка за прогласување за неважен загубениот бариран чек број АЕ 188787 бланко потпишан од овластени лица и удрен печат во тркалеста форма од страна на Градежното претпријатие „Кораб“ — Дебар.

Се повикува секој оној што го притежава — нашол чекот или знае за истиот да јави на судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службениот весник на СРМ“. Во противно по истекот на наведениот рок, чекот ќе се смета за поништен.

Од Општинскиот суд во Дебар, Р. бр. 388/65. (215)

При овој суд се води постапка за огласување за неважен чекот број К. Б. 607886 на сума од 50.000 динари, издаден од Комуналната банка во Дебар на ден 16-VI-1965 година, на име Зејнелова Мехмед Перихан од Дебар.

Се поканува секој оној што го нашол чекот или знае за истиот да јави на судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противен случај чекот ќе се огласи за неважен.

Од Општинскиот суд во Дебар, Р. бр. 364/65. (214)

#### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 213, страна 773, книга II, е запишан под фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун“ од Скопје — Киоск број 58 во Скопје, населба Бутел I влез во населбата. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на мало и тоа: тутунови преработки, прибор за пушење, кибрит, таксени и поштенски марки, прибор за пишување, книжна конфекција, жилети и прибор за бречење, разгледници, сувенири, хигиенска гума, батериски лампи и батерии.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тутун“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-6397 од 5. VI. 1964 година.

Раководител на киоскот е Диралов Јован.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 532/64. (1513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 213, страна 773, книга II, е запишан под фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун“ од Скопје — Киоск во Скопје, населба Бутел II. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на мало и тоа: тутунови преработки, прибор за пушење, кибрит, таксени и поштенски марки, прибор за пишување, книжна конфекција, жилети и прибор за бречење, разгледници, сувенири, хигиенска гума, батериски лампи и батерии.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тутун“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-6397 од 30. VII. 1964 година.

Раководител на киоскот е Јакуповски Садри Рамадан.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 533/64. (1514)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VIII. 1964 година, рег. број 4/57, книга II, е запишана под фирма: Погон-сервисна работилница во Прилеп на Претпријатието „Црни Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: сервис и оправка на моторни возила и транспорт на шумски сортименти.

Сервисната работилница е основана од Претпријатието „Црни Бор“ — Прилеп.

Сервисната работилница ќе ја потпишува раководителот Чергоски Петар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 303/64. (1434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 175, страна 467 е запишано под фирма: Угостителска работна организација „Пелистер“ од Скопје — Бифе во Скопје (во кругот на Железарницата „Скопје“ а во просториите на КМГ „Трудбеник“ од Белград). Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени во КМГ „Трудбеник“ од Белград — градилиште во Скопје, точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Бифето е основано од Работничкиот совет на Угостителската работна организација „Пелистер“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-18413 од 17. IX. 1964 година.

Раководител на бифето е Смилевски Тодор.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 552/64. (1458)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 48, страна 187, е запишано под фирма: Земјоделската задруга „Пластица“ од Кратово — Продавница за месо и месни производи — Кратово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на пресно и суво месо (месо од крупен и ситен добиток, свинско месо, месо од дивеч, пресна и сува сланина, маст и лој), месни производи (салама, колбаси, крвавици), месни конзерви, јетра, јазик, срце, мозок, бубрези, шкембиња и црева, сушени и солени.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Пластица“ — Кратово, а согласно со решението на Собранието на општината Кратово број 05-3089 од 19. VI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Арсовски Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 515/64. (1470)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 453, страна 707, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на горна и долна облека „Партизан“ од Белград — Продавница за конфекција „Партизан“ во Кавадарци, ул. „7 септември“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машка, женска, младинска и детска конфекција-облека, трикотажа, чорапи, кравати и марамии.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Партизан“ од Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-11336 од 30. XII. 1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Гроздановски Панчо, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 470/64. (1471)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 853, страна 1135, книга III е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Ауто мотор stroj“ од Загреб — Трговско претставништво — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 5 (хотел „Бристол“). Предмет на работењето на претставништвото е: склучување договори во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ауто мотор stroj“ — Загреб, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-19130 од 2. IX. 1964 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Несторовски Толев Киро, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 560/64. (1474)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 266, страна 767, е запишана под фирма: Лозарско претпријатие „Лозар“ од Титов Велес — Продавница во Титов Велес, улица „Нишка“ бр. 5. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со градинарски култури и овошје.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Лозарското претпријатие „Лозар“ — Титов Велес, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес број 9057 од 29. VIII. 1964 година.

Раководител на продавницата е Јован Саздов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 518/64. (1477)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 333, реден број 5, е запишан под фирма: Погон за откуп, производство, обработка и продажба на тутун „Борис Кидрич“, со седиште во Св. Николе.

Самостојниот погон ќе ги врши следните стопански дејности: откуп на тутун, производство на тутун во сопствена режија, обработка и продажба на тутун.

Самостојниот погон е основан од Работната организација за откуп, производство, обработка и продажба на тутун „Борис Кидрич“ од Струмица.



Поголот ќе го претставува и потпишува директорот на стопанската организација Стојков Станојков Блаже.

Уписот е извршен во регистарот на основа пријавата од Работната организација за откуп, производство, обработка и продажба на тутун „Борис Кидрич“ — Струмица бр. 1157 од 21. IV. 1964 година, одобрението од Собранието на општината Св. Николе бр. 05-612 од 12. III. 1964 година и одлуката од Работничкиот совет на работната организација бр. 633 од 23. III. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 46/64. (1316)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 223/I, реден број 1, е запишана под фирма: „Сировина“ — Београд — Откупна станица со погон за изработка на трганци и вати „Вата“ — Штип.

Предметот на работењето на откупната станица е: преработка и продажба на сите видови отпадоци на големо и мало.

Шеф на откупната станица е Симион М. Грков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 22/64. (1320)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 186, реден број 16, е запишана под фирма: Продавница во село Лезово, Штипско, на Трговското претпријатие со мешани стоки „Црни Врв“ од Пробиштип — Рудничка колонија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црни Врв“ — Пробиштип — Рудничка колонија.

Раководител на продавницата е Тоде Радев, а истата ќе ја претставува и потпишува директорот на претпријатието Александар Михаилов.

Основањето на продавницата е запишано во регистарот на основа одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието бр. 145 од 8. II. 1964 година и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип бр. 04-979/1 од 5. V. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 56/64. (1321)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 186, реден број 17, е запишана под фирма: Продавница број 9, со седиште во Рудничката населба Пробиштип Предмет на работењето на продавницата е: продажба на градежен материјал.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие со мешани стоки „Црни Врв“ од Пробиштип.

Раководител на продавницата е Миладин Анев, а ќе ја претставува и потпишува директорот на претпријатието Александар Михаилов.

Основањето на продавницата е запишано во регистарот на основа поднесената пријава од директорот на Претпријатието „Црни Врв“ од Пробиштип бр. 349 од 12. V. 1964 година, одлуката на Работничкиот совет на претпријатието бр. 145 од 8. II. 1964 година и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип бр. 04-980/1 од 5. V. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 55/64. (1322)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 186, реден број 16, е запишана под фирма: Продавница број 13, со седиште во село Пишица, Штипско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црни Врв“ од Пробиштип — Рудничка колонија.

Раководител на продавницата е Славко Атанасов, а ќе ја претставува и потпишува директорот на претпријатието Александар Михаилов.

Основањето на продавницата е запишано во регистарот на основа одлуката на Работничкиот совет на претпријатието бр. 145 од 8. II. 1964 година и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Пробиштип бр. 04-978/1 од 5. V. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 54/64. (1323)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, страна 224, реден број 1, е запишан под фирма: Погон за ремонт и сервис „Напредок“, со седиште во Штип, ул. „Железничка“ бр. 8.

Поголот ќе ги врши следните дејности: вршење поправки и сервисни услуги на сите видови земјоделски машини, градежни машини и моторни возила.

За директор на Погонот е назначен Панче Биков, а за шеф на сметководството Митко Илиев, кој заеднички ќе ја потпишуваат жиро сметката.

Основач на погонот е Претпријатието „Ауто Македонија“ увоз-извоз од Скопје.

Основањето на Погонот е запишано во регистарот на основа одобрението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-2819 од 10. IV. 1963 и одлуката на Работничкиот совет на „Ауто Македонија“ увоз-извоз од Скопје бр. 1847 од 11. III. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 50/64. (1324)

## РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-768 од 4. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. број 257, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Алил Г. Таук, со седиште

во Струга, ул. „ЈНА“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил Г. Таук. (191)

На основа дозволата од Одделението за стопанството на општината Струга број 07-426 од 10. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, ред. број 262, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Алимпије Д. Алуловски, со седиште во с. Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алимпије Д. Алуловски. (192)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на општината Струга број 07-426 од 10. 07-2096 од 10. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, ред. број 261, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер Јордан М. Алуловски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан М. Алуловски. (193)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2313/1 од 11. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 264, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Ибрахим А. Куртали, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибрахим А. Куртали. (194)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2467 од 21. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 265, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска работилница на Анастас Николовски, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ број 37. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анастас Николовски. (195)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2799/1 од 26. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 266, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Перо М. Гоговски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо М. Гоговски. (196)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2269/1 од 24. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 263, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ибрахим А. Куртали, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебиџа, костени, семенки, пуканки и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибрахим А. Куртали. (197)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2499/1 од 22. VI. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, ред. број 260, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Наум Ѓ. Гаговски, со седиште во Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Ѓ. Гаговски. (198)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-2499/1 од 22-VI-1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 267, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ариф С. Алија, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 43. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф С. Алија. (199)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3075 од 2. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 268, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Љачка М. Шерафедин, со седиште во Струга, ул. „Иса Пелар“ бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љачка М. Шерафедин. (200)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3348/1 од 14. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. број 271, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Џемаил Х. Бајрактар, со седиште во Струга, ул. „Први мај“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил Х. Бајрактар. (201)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3340/1 од 14. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 20, ред. бр. 272, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Џемаил X. Бајрактар, со седиште во Струга, ул. „Први мај“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемаил X. Бајрактар. (202)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3050/1 од 2. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, рег. бр. 269, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Душан M. Горгоновски, со седиште во Струга, ул. „8 ноември“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан M. Горгоновски. (203)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3777/1 од 27. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, ред. бр. 274, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Дика Ајрула, со седиште во Струга, кеј „Ворис Кидрич“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дика Ајрула. (204)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-5019/1 од 11. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, ред. бр. 276, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Лимпе K. Трпеноски, со седиште во село Октиси. Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лимпе K. Трпеноски. (205)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-5606/1 од 27. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 280, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер „Иднина“ Бранко J. Џепароски, со седиште во село Октиси. Предмет на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко J. Џепароски. (206)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-5005/1 од 23. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, ред. бр. 278, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Јован Алулоски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Алулоски. (207)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-5356/1 од 20. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 276, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер „Иднина“ Душан Велковски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Велковски. (208)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-3322/1 од 30. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, ред. бр. 281, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Неим Речепи, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 39. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неим Речепи. (209)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-7502/1 од 17. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 286, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за велосипеди на Сефедин Миминовски, со седиште во Струга, ул. „Пролетерски бригади“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: велосипедски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сефедин Миминовски. (210)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-8444/1 од 28. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 285, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер „Младост“ Свето П. Русевски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свето П. Русевски. (211)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-8554/1 од 28. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 21, рег. бр. 287, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска работилница „Електрон“ на Велимир Димитриески, со седиште во Струга, ул. „Цветан Димов“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велимир Димитриески. (212)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-8971/1 од 12. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници

на страна 21, рег. бр. 288, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Усеин Е. Шашко, со седиште во Струга, ул. „Братство единство“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Е. Шашко. (213)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-6095 од 5. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 565, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Невзат Вебија Болеци, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на разен мебел од дрво, изработка и поправка на градежна столарија и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Невзат Вебија Болеци. (215)

На основа дозволата од Отсек за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр 04-5957/1 од 28. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 563, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Фадил Рамиза Ризвана, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фадил Рамиза Ризвана. (216)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Валандово бр. 03-1652/1 од 18. V. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, ред. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Абдула Фаиков Мифтари, со седиште во село Пирава. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула Фаиков Мифтари. (218)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Дебар број 03-4334/1 од 26. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 213, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Арслан Шакиров Кадриовски, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан Шакиров Кадриовски. (219)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Дебар бр. 03-4142/1 од 21. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 214, занаетчискиот дуќан под фирма: Кувенциска работилница „Филиграм“ на Митра Мојсова Кехаја, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: кувенциски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митра Мојсова Кехаја. (220)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-6672 од 29. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Лазар Глигоров Захаријев, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Глигоров Захаријев. (221)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-7781 од 8. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Александар Бојков Стоилов, со седиште во село Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е: сточарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Бојков Стоилов. (222)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-5644/1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Гојко Стојнев Тасков, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко Стојнев Тасков. (223)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-5959 од 28. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 564, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Мурат Емина (Мурати) Муареми, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат Емина (Мурати) Муареми. (224)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 710, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Зора Пантева Здравковска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сода-вода, лимонада и оранжада.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зора Пантева Здравковска. (225)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-8910 од 29. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310/IV, занаетчискиот дуќан

под фирма: Столар Боро Живков Стефанов, со седиште во село Чифлик. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Живков Стефанов. (226)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово број 04-13164/1 од 17. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1194, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Сервет Абушов Елмази, со седиште во село Цепчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет Абушов Елмази. (227)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-8980 од 29. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Илија Александар Јовановиќ, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Александар Јовановиќ. (228)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово број 04-13164/1 од 17. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1195, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Нуриќемаљ З. Азири, со седиште во Тетово, ул. „Никола Тесла“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуриќемаљ З. Азири. (229)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9183 од 2. XI. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Владо Борисов Александров, со седиште во с. Грдовци. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Борисов Александров. (230)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-6575 од 28. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Љупчо Тодоров Гацов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љупчо Тодоров Гацов. (231)

На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Собранието на општината Тетово бр. 04-8753/1 од 30. VI. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-

ници на страна 558, рег. бр. 559, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Илми А. Фаризи, со седиште во Тетово, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 88. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки и др. слаткарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илми А. Фаризи. (232)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-6782 од 27. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, бр. 567, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Керамедин Џемила Фејзилахи, со седиште во Гостивар, ул. „Бр. Гиновски“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Керамедин Џемила Фејзилахи. (233)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-6548 од 27. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, бр. 568, занаетчискиот дуќан под фирма: Браваро-лимар Намик Вејселов Бекири, со седиште во село Врапчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: браваро-лимарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Намик Вејселов Бекири. (234)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-6746 од 27. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, бр. 566, занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Абдулселама Шакира Зубери, со седиште во село Врапчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулселама Шакира Зубери. (235)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-4219 од 28. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Милан Анпов Арсов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Анпов Арсов. (236)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-13584 од 21. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 559, рег. бр. 560, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Плава Рефикнешат, со седиште во Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 98. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Плава Рефикнешат. (237)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-3611/1 од 29. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 292, рег. бр. 292/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Бранко Ефтимов Ѓорѓиев, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е: слаткарски изработки и продажба.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Ефтимов Ѓорѓиев. (238)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-7736 од 8. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Мито Ангелов Стаменков, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Ангелов Стаменков. (239)

На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Собранието на општината Тетово број 04-9301/1 од 13. VII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 557, рег. бр. 558, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Таип Несими, со седиште во село Џепчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: слаткарски изработки и продажба.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Таип Несими. (241)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Дебар број 03-5898 од 2. XII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 364, рег. број 216, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Медат Оломан Баланца, со седиште во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 79. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Медат Оломан Баланца. (243)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за хемиско чистење на Ристо Ѓ. Иваноски, со седиште во Струга, ул. „Пролетерски бригади“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: хемиско чистење, бојадисување и импрегрирање на преѓа, ткаенини и облека

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Ѓ. Иваноски. (247)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-10825 од 17. XII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро-инсталатерска работилница, на Ристо Китанов Ристов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Китанов Ристов. (250)

## КОНКУРСИ

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИЛИНДЈА“ ВО С. ЛОЈАНЕ — КУМАНОВО

р а с п и ш у в а

### ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места за наставен и воспитен персонал во училиштето, за учебната 1965/66 година и тоа:

- Наставник по македонски јазик — — 1
- Наставник по француски јазик — — 1
- Наставник по физика — — — — 1
- Наставник по историја и географија — 1
- Наставник по биологија и хемија — 1
- Наставник или стручен учител по ОТО 1
- Наставник или стручен учител по музичко воспитување — — — — — 1
- Учители за одделенска настава по шиптарски јазик — — — — — 6

Услови:

Кандидатите треба да го познаваат шиптарскиот јазик.

Кандидатите што сакаат да конкурираат на упразнетите места да поднесат таксирани молби со потребните податоци за движењето во службата и оценувачки листови за последните три години.

Наставниците да имаат завршено ВПШ, а за учителите завршено учителска школа. Додека за стручните учители да имаат соодветна стручна школа за структурата.

Лица кои прв пат стапуваат на работа треба да дадат лична изјава дека не се степендијанти и дека немаат никаква обврска.

Кон молбата треба да се приложат:

1. Документ за школска, односно стручна квалификација,
2. Препис од оценките, карактеристика за последните 3 години,
3. Лица кои засниваат работен однос прв пат треба да ги достават и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите со некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување. (969)

Комисијата за засновање и откажување на работни односи при Погонот за земјоделско производство „РАДОВОР“ с. Радовор — Битолско

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место раководител по пошумување

У с л о в и:

Кандидатите да имаат завршено шумарски факултет со пракса и без пракса.

Плата по правилникот за распределба на личните доходи на погонот.

Настап на работа од 1-IX-1965 година.

Молбите се доставуваат до Комисијата за засновање и откажување на работен однос при Погонот за земјоделско производство „РАДОВОР“ од с. Радовор — Битолско.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. (1034)

СОВЕТОТ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЌИЌ“ — ГОСТИВАР

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— Управител на Градската библиотека.

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено висока, виша или средна стручна спрема. Молбите со краток опис за движењето во службата таксирани со 50 динари таксени марки и документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Градската библиотека „Вук Караџиќ“, Гостивар.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1035)

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово, на основа член 12 и 13 од Одлуката за засновање на трудовиот однос на работниците на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово

р а с п и ш у в а

### ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место ЗДРАВЕН СОВЕТНИК (Отсек за здравствено осигурување) во Комунален завод за социјално осигурување — Куманово.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат висока стручна спрема, завршено медицински факултет, три години практика и положен стручен испит.

Личниот доход ќе биде определен според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово.

Патните и селидбените трошоци паѓаат на товар на КЗСО — Куманово, во случај да биде примен кандидат чие што место на работење и живеење е вон од град Куманово.

Кандидатите покрај молбата правилно таксирана со 50 динари административни такси да достават: биографија, диплома за завршен медицински факултет, уверение за положен стручен испит, извод од матична книга на родените, уверение дека е телесно и душевно способен за работа и уверение дека со судска пресуда не му е одземено правото на работа.

Запослените кандидати треба да достават согласност од установата — претпријатието каде што работат, дека можат да конкурираат и дека ќе бидат ослободени во случај да бидат примени, како и извод од персонален — службенички лист за работен стаж.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите заедно со документите се доставуваат во писарницата на Комуналниот завод за социјално осигурување — Куманово, секој работен ден додека трае конкурсот.

Некомплетираните молби со потребни документи нема да бидат земени во разгледување. (937)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места:

1. Асистент во одделот за народна книжевност; и
2. Уредник на текстови од областа на народната книжевност.

У с л о в и: Кандидатите од двете работни места треба да имаат завршено филозофски факултет-историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Покрај школската подготовка, за работното место асистент се бара покажана способност за научно-литературна дејност, а за работното место уредник, да работел на редактирање, уредување и издавање на текстови и познавање на францускиот и англискиот јазик.

Молбите со кратки биографии и другите потребни документи се доставуваат до Институтот за фолклор — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1005)

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ОВЧЕ ПОЛЕ“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

р а с п и ш у в а

### ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за целосна изградба на инвестиционен објект — Станбена зграда — месност Парк во Свети Николе.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на главната дирекција на инвеститорот, 7 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — со почеток во 10 саатот.

Рок за отпочнување изградбата на објектот е најдоцна 10 дена по потпишување на договорот.

Рок за завршување на изградбата е 1. VI. 1966 година, а може и порано.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:

1. Писмена понуда во затворен плик со ознака „Станбена зграда“;
2. Потврда за регистрација на работната организација;
3. Доказ за положена кауција 1% од вредноста;
4. Доказ за својот расположив капацитет за изградба на овакви објекти и
5. Полномошно.

Елаборатот се става на увид секој работен ден од 8—14 саатот во просториите на Главната дирекција при Комбинатот во Свети Николе. (971)

Комисијата за распишување на јавно наддавање, формирана од страна на Работничкиот совет при Тутуновиот комбинат — Куманово

р а с п и ш у в а

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на магацин за ферментиран тутун во дворот на Комбинатот, на ул. „11 октомври“ бр. 80 Куманово.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 110,000.000 динари во кој износ влегуваат и водоводот, канализацијата, електричната и громобранската инсталација.

Наддавањето ќе се изврши со фиксна цена клуч во раце во просториите на комбинатот 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ на 16. IX. 1965 година со почеток во 10 саатот.

Рок за завршување на работите е 31. XII. 1965 година.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:

1. Писмена понуда во затворен плик на кој треба да стои „НЕ ОТВАРАЈ“ понуда за изведување,
2. Гарантно писмо од Народната банка за положена кауција 1% од претсметковната вредност на објектот,
3. Доказ за регистрација на претпријатието,
4. Овластување на претставникот кој полноважно ќе го застапува претпријатието на наддавањето,
5. Податоци за капацитетите што ќе бидат ангажирани за извршување на објектот инженерско-технички кадар, градежна механизација и моторни транспортни средства.

Елаборатот се става на увид секој работен ден од 7 до 14 саатот во просториите на Тутуновиот комбинат — Куманово.

Поблиски информации можат да се добијат непосредно или преку телефон 50-033. (1016)

### СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 43 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/1965 година) Собранието на Социјалистичка Република Македонија соопштува дека ќе врши избор на претседатели на окружните судови во Битола, Охрид и Тетово.

Заинтересираните лица можат да се пријават на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ најдоцна до 10 септември 1965 година. Доколку не се пријават кандидати во определениот рок, пријави ќе се примаат до пополнување на местото. (1017)

### СОДРЖИНА

	Страна
320. Решение за разрешување и именување претседател, потпретседател и членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ — — — — —	753
321. Решение за именување членови на Републичката второстепена комисија за утврдување на пензискиот стаж — — — — —	753
322. Решение за именување потсекретар во Извршниот совет — — — — —	754
323. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	754
324. Решение за именување претседател и двајца членови на Архивскиот совет на Македонија — — — — —	754
325. Упатство за начинот на водњето и образецот на регистарот на угостителските дуќани на самостојни угостители — —	754
326. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на средствата што во 1965 година задолжително ќе се издвојуваат за сигурнска резерва и валоризациона резерва на Фондот за инвалидското и пензиското осигурување — —	756
327. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1965 година — — — — —	756
328. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за делот на придонесите на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1965 година се признава на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот — — — — —	756
329. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за додаток на деца за 1965 година — — — — —	757
330. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на пензија и инвалидината за 1965 година	757
331. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на пашалниот надоместок на инвалидите на трудот за времето додека се врши професионална рехабилитација по прописите за инвалидското осигурување — — — — —	757
332. Одлука за зголемување на пензиите во врска со спроведувањето на новите стопански мерки — — — — —	758